



ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

Ванчо Прке 119, кат 2  
2000 - Штип, Македонија  
Т: +389 32 386 408  
Ф: +389 32 386 409  
Е: [eastregion@rdc.mk](mailto:eastregion@rdc.mk)  
I: [www.rdc.mk/eastregion](http://www.rdc.mk/eastregion)

---

**ЈАВЕН ПОВИК (реф.бр. 02/2014)  
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР  
ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  
Анализа на недостатоци во еколошки податоци и изработка на карта  
на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река  
Брегалница**

**ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВЕН ПОВИК (реф.бр. 02/2014)**

## **Содржина**

1. Општи информации.....	3
2. Способност на понудувачите.....	5
3. Подготовка и поднесување на понудите.....	6
4. Отворање и евалуација на понудите.....	8
5. Доделување и склучување на договорот.....	10
Прилог 1.....	11
Прилог 2.....	23
Прилог 3.....	27

## **1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

### **1.1 Договорен орган**

1.1.1 Договорен орган е Центар за развој на Источен плански регион, со адреса на ул. „Ванчо Прке“ бр.119, кат 2, Штип, телефон за контакт 032-386-412, факс 032-386-409 web страна [www.rdc.mk/eastregion](http://www.rdc.mk/eastregion).

1.1.2 Контакт лице кај договорниот орган во врска со спроведувањето на постапката за доделување на договорот е Емил Василев – координатор за регионален развој и лице одговорно за спроведување на Програмата за зачувување на природата во Македонија во Центарот за развој на Источен плански регион, телефон 032-386-412, факс 032-386-409, електронска пошта [emil.vasilev@rdc.mk](mailto:emil.vasilev@rdc.mk).

1.1.3. Контакт лице во врска со проектната задача е: Марјана Шушлевска – национален тим лидер на Програма за зачувување на Природата во Македонија, електронска пошта: [eko@farmahem.com.mk](mailto:eko@farmahem.com.mk) и Катерина Атанасовска – програмски асистент на Програма за зачувување на природата во Македонија, електронска пошта [katerina@farmahem.com.mk](mailto:katerina@farmahem.com.mk).

### **1.2 Предмет на договорот**

1.2.1 Предмет на договорот се консултантски услуги за изработка на Анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница. Детален опис на предметот на договорот е даден во проектната задача прилог на оваа тендерската документација.

1.2.2 Предметот на договорот е неделив. Понудувачот во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

### **1.3 Рок на изработка**

1.3.1 Изведувачот е должен да ги изврши услугите предметот на договорот, во рок од 18 месеци сметано од денот на потпишување на договорот.

### **1.4 Применливи прописи**

1.4.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Методологијата за спроведување на тендерски постапки одобрена од Швајцарската канцеларија за соработка во Македонија.

### **1.5 Извор на средства**

1.5.1 Средствата за реализација на Договорот за јавна набавка кој е предмет на оваа постапка без вклучен ДДВ, а во рамките на Проектот „Програма за зачувување на природата во Македонија“ финансиран од Швајцарската конфедерација, се обезбедени од Фармахем ДООЕЛ Скопје согласно склучениот Договор за спроведување на програмската активност „Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница“, склучен помеѓу Договорниот орган и Фармахем ДООЕЛ Скопје, наш бр. 0802-223/1 од 14.08.2013 година и анекс кон договорот наш број 0802-143/1 од 30.04.2014 година.

## 1.6 Право на учество

1.6.1 Понудувачите (или стручно лице/стручни лица од тимот на понудувачот) што имаат една или повеќе негативни препораки, како и групите понудувачи (или стручно лице / стручни лица од тимот на понудувачот) со негативна препорака, немаат право на учество или ќе бидат изземени од процесот. Негативните препораки може да се дадат или од страна на донаторот или од државната установа за јавни набавки.

1.6.2 Право да достави понуда има секое заинтересирано правно лице од Македонија регистрирано за услуги поврзани со темата на тендерот и кое преземало документација за Јавен повик од веб страната на договорниот орган или веб страната на Програмата за зачувување на природата во Македонија.

1.6.3 Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма.

1.6.4 Групата на понудувачи треба да назначи претставник што ќе има овластување да ги извршува сите деловни активности за и во име на која било страна и на сите страни од групата на понудувачи во текот на постапката за доделување на договор и во текот на извршувањето на договорот, во случај истата да биде избрана.

1.6.5 Во случај на понуда од група на понудувачи, претставникот на групата со својата понуда треба да достави и писмено овластување потпишано од сите членови на групата на понудувачи со кое тие го овластуваат претставникот да поднесе понуда и да ги презема сите права и обврски во нивно име и за нивна сметка. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

1.6.6 Понудувачот во рамките на иста постапка за доделување на договор може да учествува само во една понуда. Сите понуди каде еден понудувач се јавува во повеќе од една самостојна и/или групна понуда ќе бидат отфрлени.

1.6.7 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

## 1.7 Трошоци за поднесување на понуда

1.7.1 Понудувачот ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за доделување на договорот.

## 1.8 Критериум за доделување на договор

1.8.1. Критериум за доделување на договор - е економски најповолна понуда. За изведувач ќе биде избран оној понудувач чија понуда ќе биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда.

1.8.2. Како елементи на критериумот економски најповолна понуда се земаат следниве:

**1) Карактеристики на квалитет (Техничка понуда) -----70 бодови**

**2) Цена (Финансиска понуда)-----30 бодови**

## **1.9 Спречување на судир на интереси**

1.9.1 Изведувачот не смее, при извршување на договорот, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за доделување на договор, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен.

1.9.2 Во постапката за доделување договор, членовите на евалуационата комисија, како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси.

1.9.3 Во случај на судир на интереси кај членовите на Евалуационата комисија, истите се повлекуваат од работа на комисијата и се заменуваат со други лица.

## **1.10 Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација**

1.10.1 Секое барање, информација и објаснение за тендерската документација и други документи во процесот може, преку електронска пошта, да се испрати на Центарот за развој на источен плански регион (ЦРИПР). ЦРИПР ќе одговори во рок од 5 дена од приемот на пораката.

1.10.2 Центарот за развој на Источен плански регион, како договорен орган, го задржува правото најдоцна 5 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите понудувачи што ја презеле тендерската документација.

## **2. СПОСОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ**

2.1 Со понудата понудувачот задолжително треба да достави придружна документација со која ќе ги докаже:

- личната состојба,
- способноста за вршење професионална дејност,
- техничката или професионалната способност

2.2 За докажување на својата лична состојба, понудувачот ги доставува следниве документи:

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде понудувачот е регистриран;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена привремена забрана за вршење одделна дејност

2.3 За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, понудувачот треба да достави документ за регистрирана дејност (ДРД образец /Потврда за регистрирана дејност за кој во РМ надлежен орган за издавање е Централен регистар на РМ.

**2.4 Документите од потточките 2.2 и 2.3 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.**

2.5 Понудувачот го докажува исполнувањето на техничката или професионалната сопособност преку доставување на:

2.5.1. Референтна листа на економскиот оператор (заверена и потпишана од економскиот оператор) за извршени услуги/ реализирани проекти од областа на зачувување на природата и заштита на животната средина, со датуми, купувачи/приматели на услугите,

- со задолжително доставување на потврди за минимум 10 (десет) успешно спроведени проекти од областа на зачувување на природата и заштита на животната средина, од кои најмалку за 1 (еден) проект од областа на зачувување на природата, потврди издадени од примателите на услуги (копии) заверени од понудувачот со печат и потпис на одговорното лице, назнака “Верно на оригиналот”)

2.5.2 Тим на експерти, со приложена биографија и референтна листа за секој експерт одделно, согласно барањата за експерти и потребните минимум квалификации објаснети во Проектната задача, дадена во Прилог 1.

2.5.3 Универзитетските дипломи или Уверенијата за положени испити за тимот експерти за соодветните образовни квалификации објасните во Проектната задача.

2.5.4 Изјава заверена и потпишана од понудувачот со податоци за лицата кои ќе бидат одговорни за реализација на предметот на повикот, нивните улоги, дали се вработени или ангажирани, дека ќе бидат достапни за цело времетраење на договорот и дека нема да учествуваат паралелно во друга понуда. Образецот на Изјава е даден како Прилог 2. Изјавата мора да се пополни без никакви измени на нејзината форма. Во спротивно понудата може да биде отфрлена како неприфатлива

### **3. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

#### **3.1 Содржина на понудата**

3.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната тендерска документација и се состои од следниве елементи:

- Пропратно писмо со потпис и печат;
- Профил на организацијата-понудувач;
- Документи за утврдување на личната состојба наведени во подточка 2.2 од тендерската документација;
- документи за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведени во точка 2.3 од тендерската документација
- докази за утврдување на техничката или професионалната способност наведени во подточка 2.5 од тендерската документација;
- Изјава со потпис и печат дека понудувачот ги разбира и прифаќа сите барања во објавениот повик;
- Техничка понуда со временски распоред и
- Финансиска понуда (Прилог 3 – Финансиската понуда мора да се пополни без никакви измени на нејзината форма. Во спротивно понудата може да биде отфрлена како неприфатлива)

### **3.2 Јазик на понудата**

3.2.1 Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата се доставува на македонски јазик.

### **3.3 Цена на понудата**

3.3.1 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на понудувачот, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно (Прилог 3 – Финансиската понуда мора да се пополни без никакви измени на нејзината форма. Во спротивно понудата може да биде отфрлена како неприфатлива).

3.3.2 Цената на понудата се пишува со бројки и букви.

### **3.4 Валута на понудата**

3.4.1 Цената на понудата се изразува во денари.

### **3.5 Период на важност на понудата**

3.5.1 Периодот на важност на понудата ќе изнесува 120 (сто и дваесет) дена од денот определен како краен датум за поднесување на понудите. Доколку денот определен како краен датум за поднесување на понудите е неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен ден. Понудите кои содржат покус период на важност од оној утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

### **3.6 Форма и потпишување на понудата**

3.6.1 Понудувачот подготвува **еден оригинален примерок во писмена форма и еден електронски примерок (CD) од понудата спакувани во коверт.** Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува одговорното лице на понудувачот или овластено лице од страна на понудувачот.

### **3.7 Краен рок и место за поднесување на понудите**

3.7.1 Краен рок за доставување на понудите е **22.05.2014 година, во 12:00 часот.**

3.7.2 Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Центар за развој на Источен плански регион, со адреса на ул. Ванчо Прке, бр.119, кат 2, Штип, со назнака "За-Јавен повик (Реф. бр. 02/2014)".

3.7.3 Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде вратена на понудувачот неотворена.

### **3.8 Алтернативни понуди**

3.8.1 Во оваа постапка за доделување на договор не се дозволени алтернативни понуди.

## 4. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

### 4.1 Отворање на понудите

4.1.1 Отварањето на понудите нема да биде јавно

4.1.2 Во текот на отварањето на понудите се води записник.

### 4.2 Евалуација на понудите

4.2.1 Комисијата за евалуација ги оценува понудувачите и понудите врз основа на следниов модел:

<b>ФОРМАЛНИ БАРАЊА (ЕЛИМИНАЦИОНИ)</b>	
Понуда поднесена во бараниот рок	Да/Не
Комплетна понуда	Да/Не
<b>КРИТЕРИУМИ ЗА СООДВЕТНОСТ (ЕЛИМИНАЦИОНИ)</b>	
Докази за лична состојба	Да/Не
Докази за способност за вршење професионална дејност	Да/Не
Докази за исполнување на техничка и професионална способност	Да/Не
<b>КРИТЕРИЕУМ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР</b>	
<b>Техничка понуда</b>	<b>70 бодови</b>
- Квалификациите и искуството на лицата одговорни за извршување на задачите предмет на договорот	45 бодови
- Пристап и методологија за изработка на анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница	25 бодови
<b>Финансиска понуда</b>	<b>30 бодови</b>
<b>Вкупно</b>	<b>100 бодови</b>

Појаснување:

- За критериумот: Квалификациите и искуството на лицата одговорни за извршување на задачите предмет на договорот понудувачот треба да понуди тим од квалификувани експерти кои ќе ги покриваат минимум следниве области:
  - главен координатор на проектот,
  - клучен експерт за флора, габи и живеалишта,
  - експерт за флора,
  - експерт за габи,
  - експерт за живеалишта;
  - клучен експерт за фауна,
  - експерт за без'рбетници,
  - експерт за херпетофауна,
  - експерт за птици,
  - експерт за цицачи,
  - клучен експерт за предели,
  - клучен експерт за заштитени подрачја
  - експерт за екосистемски услуги
  - експерт за шумарство,
  - експерт за агробиодиверзитет и
  - експерт за ГИС

Дозволено е едно исто лице да биде предложено да покрие две различни задачи, исклучиво во следниве случаи

- **Клучниот експерт за флора, габи и живеалишта може истовремено да биде предложен да врши и една од следниве задачи: експерт за флора, или експерт за габи, или експерт за живеалишта, но не повеќе од една од наведените задачи.**



- **Клучниот експерт за фауна може истовремено да биде предложен да врши и една од следниве задачи: експерт за без'рбетници, или експерт за херпетофауна, или експерт за птици, или експерт за цицачи, но не повеќе од една од наведените задачи.**

**Во сите други случаи едно исто лице може да се предложи за вршење на само една задача. Во спротивно, понудата на понудувачот ќе биде отфрлена како неприфатлива.**

- Критериумот: Квалификациите и искуството на лицата одговорни за извршување на задачите предмет на договорот ќе се бодува врз основа на минимум потребните квалификации на експертите, објаснети во Проектната задача, а како доказ ќе се користат доставените биографии со референтни листи. Доколку не се задоволени минимум потребните квалификации, понудата понатака нема да се разгледува.
- Цената на понудата ќе се пресметува како вкупна цена без данок на додадена вредност, при што најмногу бодови (максималниот утврден) ќе добие понудата која има најниска понудена цена. Бодовите за елементот цена кај другите понуди ќе се доделат според следнава формула:

$$\text{Број на бодови} = \frac{\text{најниска понудена цена (без ДДВ)} \cdot \text{максимален број бодови}}{\text{Понудена цена (без ДДВ)}}$$

- Во текот на евалуацијата на критериумите за доделување договор, секој член на Комисијата за евалуација ќе ја бодува секоја понуда посебно. Конечниот резултат од бодувањето на секоја понуда ќе биде просекот од бодови дадени од страна на секој оценувач за таа понуда.
- Најпрво ќе се оценува техчката понуда, која доколку не освои минимум од 50 бодови, од можните 70 бодови, ќе се из земе од постапката и нема да се продолжи кон оценување на финансиската понуда.
- Предлог одлуката за избор на најповолен понудувач за тендерите ја дава Комисијата за евалуација, и истата се испраќа заедно со извештајот од евалуацијата до Швајцарска канцеларија за соработка во Македонија заради можни забелешки. Ако Швајцарската канцеларија за соработка во Македонија не се согласува со предлог одлуката дадена од страна на Комисијата за евалуација, Комисијата за евалуација ќе мора повторно да ги евалуира понудите и да даде предлог за нов најдобар понудувач. Конечната одлука за избор на најповолен понудувач после одобрување од Швајцарската канцеларија за соработка во Македонија ја донесува одговорното лице на институцијата (партнерот).

4.2.2 И да пристигне една понуда, доколку ги задоволува потребните критериуми, истата ќе биде земена предвид.

4.2.3 Доколку во текот на постапката за доделување договор, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на планираните средства, договорниот орган ќе преговара со понудувачот или ќе ја поништи постапката.

4.2.4 Избраниот понудувач ќе биде запознаен со конечната одлука по писмен пат, во рок од 5 дена од донесувањето на одлуката.

4.2.5 Понудувачите што не биле одбрани исто така ќе бидат запознаени по писмен пат, по потпишување на договорот со избраниот понудувач.

4.2.6 Понудувачите што не биле одбрани немаат право на жалба.

4.2.7 Информацијата за избраниот изведувач ќе биде објавена на интернет страницата на договорниот орган и на web страната на Програма за зачувување на природата во Македонија.

### **4.3 Доверливост на процесот на евалуација на понудите**

4.3.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на

понудувачите или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој процес.

#### **4.4 Појаснување на понудите**

4.4.1 Поднесување дополнителни документи по истекувањето на рокот не се прифаќа.

4.4.2. Доколку има потреба, Комисијата за евалуација може да побара појаснувања за понудата. Барањето мора да се испрати по електронска пошта, а одговорот на понудувачот мора да биде одговор директно до испраќачот.

#### **4.5 Исправка на аритметички грешки**

4.5.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови.
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

4.5.2 Комисијата за евалуација ќе ги коригира грешките во понудата според опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

4.5.3 Ако понудувачот не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена.

### **5. ДОДЕЛУВАЊЕ И СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

5.1 Договорниот орган, по донесување на конечната одлука за избор на најповолен понудувач, договорот му го доделува на понудувачот чија понуда ќе биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда.

5.2 Договорниот орган ќе го достави договорот до избраниот најповолен понудувач во 6 (шест) примероци на потпишување.

5.3 Избраниот најповолен понудувач има обврска да го потпише договорот во рок од 7 (седум) календарски дена од денот на добивање на договорот и истиот да му го врати на договорниот орган. Договорниот орган презема обврска на избраниот најповолен понудувач да му го испрати потребниот број на примероци од договорот откако истиот ќе го потпише овластеното лице на договорниот орган.

5.4 Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише договорот во рокот утврден во точка 5.3 од тендерската документација, договорниот орган го задржува правото да смета дека избраниот најповолен понудувач се откажал од склучување на договорот.

## Прилог 1



### ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

Финансирана од:	Програма за зачувување на природата во Македонија	Координирана од:
		

### ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

**АНАЛИЗА НА НЕДОСТАТОЦИ ВО ЕКОЛОШКИТЕ ПОДАТОЦИ И  
ИЗРАБОТКА НА КАРТА НА ЕКОЛОШКА СЕНЗИТИВНОСТ ЗА  
ПОДРАЧЈЕТО НА СЛИВОТ НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА**

*април, 2014 година*

## Содржина:

1. Вовед (За Програмата) .....	13
2. Опис на регионот.....	14
3. Обем на задачата.....	15
4. Цел.....	16
5. Резултати.....	16
6. Техничка и професионална способности.....	16
8. Рок на испорака.....	21
9. Јазик на потребните документи.....	21
10. Критериуми на оценување .....	21
11. Исплата на средства .....	21
12. Мониторинг и евалуација при спроведување на програмската активност, предмет на договорот .....	22
13. Трансверзални теми .....	22

## 1. Вовед (За Програмата)

Програмата за зачувување на природата во Македонија претставува програма координирана од конзорциум составен од швајцарската невладина организација Helvetas Swiss Intercooperation и македонската компанија Фармахем. Програмата е финансирана од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC). Таа е дизајнирана да и помогне на земјата во зачувувањето на биолошка разновидност и природните екосистеми преку промовирање на нивното одржливо управување и користење. Оваа програма се реализира во периодот од 15 ноември 2012 година до 31 декември 2016 година. Главни партнери на оваа програма се: Министерството за животна средина и просторно планирање, Центарот за развој на Источен Плански Регион, Агенцијата за планирање на просторот, Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и Шумарскиот факултет од Скопје.

Helvetas Swiss Intercooperation и Фармахем го формираат Програмскиот тим за координација (ПТК) кој претставува тело кое ќе ја врши координацијата на Програмата. Програмскиот тим за координација ќе воспостави директна врска со главните партнери на Програмата и ќе им помага во процесот на спроведување на активностите. ПТК нема самостојно да спроведува активности (со исклучок на управување со информации, зајакнување на јавна свест и документирање). Специфичните активности се изведуваат од партнерите или имплементаторите (организации или експерти) кои ќе се изберат преку јавни повици или тендери.

Програмата ќе придонесе кон остварување на следната генерална цел: клучните чинители на национално, регионално и локално ниво ефикасно да ги зачуваат природните ресурси во брегалничкиот регион, со обединување на најновите приоди за зачувување и принципите за одржливо управување со природни ресурси и планот за локален економски развој.

Гореспомнатата општа цел на проектот ќе се следи по пат на сосредоточување на следните резултати:

1. Подобрени рамковни услови за зачувување на природата;
2. Постигната согласност од страна на националните, регионалните и локалните власти во врска со одржливи и ефективни мерки за зачувување на природата за горниот дел на брегалничкиот регион.
3. Граѓаните и локалните власти од брегалничкиот регион имаат стекнато искуство во управување со биолошката разновидност, притоа остварувајќи економска корист од одржливото користење на природните ресурси.
4. Центарот за развој на источниот плански регион станува лидер во развојот и унапредувањето на зачувувањето на природата во брегалничкиот регион.

Повеќе информации за Програмата може да се добијат на [www.bregalnica-ncp.mk](http://www.bregalnica-ncp.mk)

## 2. Опис на регионот

Подрачјето на сливот на река Брегалница се наоѓа во источниот дел на Република Македонија, лево од реката Вардар. На североисток, сливот, граничи со Бугарија. Брегалничкиот слив се наоѓа помеѓу 42°9'25" и 41°27'20" северна географска должина и 21°48'30" и 23°01'50" источна географска должина. Растојанието помеѓу најсеверната и најјужната точка на сливот изнесува 78 km, додека помеѓу најисточната и најзападната изнесува 102,5 km. Сливот покрива област од 4300 km<sup>2</sup> односно 16,72% од територијата на Република Македонија.

Во рамки на подрачјето на сливот на реката Брегалница се наоѓаат следниве општини: Берово, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Веница, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново – Облешево, Штип, Свети Николе, Кратово, Конче и Лозово. Поделбата според подрачјето на сливот на реката Брегалница не одговара со административните граници на 15-те општини кои припаѓаат кон четири плански региони и тоа: Источен, Североисточен, Југоисточен и Вардарски Плански Регион.

Климата во регионот варира од медитеранска во долниот дел на сливното подрачје на река Брегалница до типична континентална клима (ладни зими и топли и суви лета) во горниот дел на сливното подрачје.

Релјефот е претставен со морфолошки форми со планински карактер (шуми и пасишта), особено во горниот и централниот дел на сливното подрачје и земјоделски површини во долниот дел на сливот.

Хидрографијата на подрачјето на сливот на река Брегалница се состои од мрежа на реки, вештачки езера и природни извори вклучувајќи минерални и термални води. Најзначаен воден ресурс е реката Брегалница, која е една од главните притоки на реката Вардар и претставува најголема река во Источна Македонија. Позначајни притоки на река Брегалница се следниве: од десна страна - Пехчевска Река, Желевица, Габровска Река, Очипалска Река, Луковичка Река, Каменица, Оризарска Река, Кочанска Река, Злетовска Река и Светиниколска Река и од лева страна Ратевска Река, Каменица, Будинарска Река, Бигланска Река, Заровец, Осојница, Градешка Река, Зрновска Река, река Плачковица, Козјак, Сува Река, Отиње и Крива Лаковица.

Подрачјето на сливот на река Брегалница поради големата разновидност на топографијата, релјефот, геологијата, почвите, дистрибуцијата на вода и бројните микроклиматски типови се карактеризира со специфична биолошка разновидност чие зачувување е од особена важност за негов понатамошен одржлив развој.

Меѓутоа, во регионот не постојат достатно податоци за составот на растителните и животинските видови и нивната дистрибуција, а информациите за типовите живеалишта се доста оскудни. Имајќи го предвид ова, се наметнува потребата да се спроведе анализа на недостатоци во еколошките податоци, да се изврши квалитативна анализа и проценка на биолошката разновидност, да се пополнат недостатоците и да се дадат препораки за понатамошно одржливо зачувување на биолошката разновидност.

Изработката на анализа на недостатоци во еколошките податоци и карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница, како една од главните активности на Програмата за зачувување на природата во Македонија, ќе придонесе кон воспоставување цврсти основи за идно одржливо зачувување и управување на биолошката разновидност, не само на локално, туку и на национално ниво.

### 3. Проектни задачи (Обем на задачата)

Од понудувачот се бара:

1. Да предложи пристап и методологија за анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница преку спроведување на активностите:

- Анализа на постојните податоци и информации
- Квалитативна анализа и проценка на биолошката разновидност со акцент на значајни видови и живеалишта според меѓународни и национални документи;
- Спроведување на теренски истражувања за собирање квантитативни податоци за приоритетните видови и живеалишта (распространување, бројност, состојба, трендови, закани и сл.).
- Анализа на економски значајни видови (листа на економски видови, откупни станици, проценка на годишен откуп и цени на откуп и сл.).
- Селекција на приоритетни видови и приоритетни живеалишта за подрачјето од интерес.
- Преглед и анализа на заштитените подрачја, подрачја предложени за заштита (национални и меѓународни) и идентификација на приоритетни подрачја за заштита и/или управување со видови, живеалишта или екосистеми
- Идентификација и анализа на пределската разновидност

2. Да подготви извештаи за биолошката разновидност, пределската разновидност и заштитените подрачја и интегрален документ (кој ќе ги вклучува и соодветните извештаи) кој ќе содржи податоци за процесот на идентификација на недостатоците, идентификувани и пополнети недостатоци и план за зачувување и/или управување со значајни видови и хабитати во подрачјето на сливот на река Брегалница (статус, закани, препораки за нивна понатамошна заштита)

3. Да подготви дигитална карта на еколошка сензитивност во размер 1:25000

4. Да предложи пристап и методологија за соработка и вклучување на сите заинтересирани страни во процесот на реализација на оваа програмска активност, вклучувајќи го првенствено Центарот за развој на Источен плански регион, како стратешки партнер на Програмата, Агенцијата за планирање на просторот како овластена агенција за изработка на Нацрт просторниот план на Источен плански регион во кој ќе бидат интегрирани резултатите од оваа активност, општините од подрачјето на сливот на река Брегалница, јавните претпријатија, невладините организации и сите останати релевантни институции и актери.

5. Да предложи начини и инструменти за соработка со останатите швајцарски програми кои имаат свои проекти во регионот и тоа: „Проект за управување со речниот слив на реката Брегалница“ финансиран од State Secretariat for Economic Affairs (SECO) и проектот на невладината организација ОХО „Зачувување на природата во брегалничкиот регион“, финансиран од Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).

6. Да предложи начини за вклучување на студенти при реализација на програмската активност

7. Да ги инкорпорира во интегралниот документ податоците добиени од Проектот за управување со речниот слив на реката Брегалница и податоците од експертските елаборати на Нацрт просторниот план за Источен Плански Регион, кој го изработува Агенцијата за планирање на просторот.

8. Да се придржува кон актуелната домашна и меѓународна законска регулатива

9. Да има широко познавање во зачувување на природата, од теоретски и практични аспекти, вклучувајќи нови принципи, иновативни пристапи (холистички/интегриран/партиципативен) и примена на добри интернационални практики и

10. Примена на трансверзални теми во имплементација на активностите: полова еднаквост (реализација на активностите да тежнее кон полова еднаквост и еманципацијата на жените) и принципи на добро управување (транспарентност, недискриминација, ефективност, ефикасност, партиципативност, следење на законска регулатива).

#### **4. Цел**

**Основна цел на оваа програмска активност е анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница, како основа за понатамошно одржливо зачувување на биолошката разновидност.**

**Документите кои ќе се изработат ќе бидат интегрирани во Просторниот план за Источен плански регион.**

#### **5. Резултати**

Понудувачот треба да ги достави следниве документи:

- Извештај за биолошката разновидност (вклучително и тематски ГИС карти 1:25000) - Покрај описот на биолошката разновидност и описот на селектираните приоритетни видови и живеалишта, во воведниот дел на овој извештај да се даде осврт на: биогеографски карактеристики, климатски карактеристики, геологија, геоморфологија, географија, хидрологија, социо-економски карактеристики, намена на земјиштето, шумарство, лов и риболов и агробiodиверзитет за подрачјето од интерес. Податоците за овие сектори ќе бидат превземени од експертските елаборати кои ќе се изработат во рамките на Нацрт просторниот план за Источен плански регион, активност која е во тек.;
- Извештај за пределската разновидност со тематска ГИС карта 1:100000;
- Извештај за состојбата со заштитените подрачја, подрачја предложени за заштита (национални и меѓународни) и идентификуваните приоритетни подрачја за заштита со тематска ГИС карта 1:25000;
- Интегрален документ (со вклучени горенаведените извештаи) за процесот на идентификација на недостатоците, идентификувани и пополнети недостатоци и план за зачувување и/или управување со значајни видови и хабитати во подрачјето на сливот на река Брегалница (статус, закани, препораки за нивна понатамошна заштита) и
- Дигитализирана карта на еколошка сензитивност во подрачјето на сливот на река Брегалница во размер 1:25000

#### **6. Техничка и професионална способност**

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за од аспект на неговата техничка и професионална способност, понудувачот треба да ги исполнува следниве минимални услови:

##### Потребни квалификации на понудувачот

Да има успешно реализирани минимум 10 (десет) проекти од областа на зачувување на природата и заштитата на животната средина, од кои минимум 1 (еден) за зачувување на природата.



Достапност на лицата одговорни за извршување на задачите предмет на договорот

Понудувачот да има вработено или ангажирано лица кои ќе бидат одговорни за извршување на задачите предмет на договорот, за кои лица понудувачот треба да се обезбеди дека нема да бидат ангажирани од друг понудувач за извршување на задачите предмет на конкретниот повик, односно нема да учествуваат во друга понуда за извршување на задачите предмет на овој договор, и тоа лица кои ќе ги покриваат минимум следниве области, односно ќе ги вршат следниве задачи:

- **главен координатор на проектот,**
- **клучен експерт за флора, габи и живеалишта,**
- експерт за флора,
- експерт за габи,
- експерт за живеалишта;
- **клучен експерт за фауна,**
- експерт за без'рбетници,
- експерт за херпетофауна,
- експерт за птици,
- експерт за цицачи,
- **клучен експерт за предели,**
- **клучен експерт за заштитени подрачја**
- експерт за екосистемски услуги
- експерт за шумарство,
- експерт за агробiodиверзитет и
- експерт за ГИС.

Дозволено е едно исто лице да биде предложено да покрие две различни задачи, исклучиво во следниве случаи

- **Клучниот експерт за флора, габи и живеалишта може истовремено да биде предложен да врши и една од следниве задачи:** експерт за флора, или експерт за габи, или експерт за живеалишта, но не повеќе од една од наведените задачи.
- **Клучниот експерт за фауна може истовремено да биде предложен да врши и една од следниве задачи:** експерт за без'рбетници, или експерт за херпетофауна, или експерт за птици, или експерт за цицачи, но не повеќе од една од наведените задачи.

**Во сите други случаи едно исто лице може да се предложи за вршење на само една задача. Во спротивно, понудата на понудувачот ќе биде отфрлена како неприфатлива.**

Образовни и професионални квалификации на лицата одговорни за реализација на предметот на повикот

Главниот координатор на проектот, клучниот експерт за флора, габи и хабитати и клучниот експерт за фауна треба да имаат образование доктор на биолошки науки.

Експертот за флора, експертот за габи, експертот за хабитати, експертот за без'рбетници, експертот за херпетофауна, експертот за птици и експертот за цицачи треба да имаат образование минимум магистер на биолошки науки.

Клучниот експерт за предели треба да има образование минимум магистер на природни науки.

Клучниот експерт за заштитени подрачја треба да има образование минимум магистер на биолошки, земјоделски или шумарски науки.

Експертот за екосистемски услуги треба да има образование минимум магистер на науки за животната средина

Експертот за агробiodиверзитет треба да има образование минимум магистер на земјоделските науки.

Експертот за шумарство треба да има образование минимум магистер на шумарски науки.

Експертот за ГИС треба да има завршено минимум високо образование од областа на географија, информатика, технолошки науки, машински и електротехнички науки, шумарски, биолошки, земјоделски науки или слични области..

## **7. Квалификациите и искуството на лицата одговорни за извршување на задачите предмет на договорот**

Во биографиите на предложените членови на тимот треба јасно да се изнесе релевантноста и подрачјата кои секој од нив ќе ги покрие, како и нивните квалификации за проектната задача.

Понудувачот потребно е да понуди тим од квалификувани експерти со искуство во полиња релевантни на програмската задача. Тимот треба да биде раководен од **главен координатор** на проектот, како и **клучни експерти и експерти за одредени специфични области** и тоа:

1. Клучен експерт за флора, габи, и хабитати
  - Експерт за флора;
  - Експерт за габи и
  - Експерт за хабитати
2. Клучен експерт за фауна
  - Експерт за без'рбетници;
  - Експерт за херпетофауна;
  - Експерт за птици и
  - Експерт за цицачи
3. Клучен експерт за предели
4. Клучен експерт за заштитени подрачја
5. Експерт за екосистемски услуги
6. Експерт за шумарство
7. Експерт за агробiodиверзитет
8. Експерт за ГИС

Лицата одговорни за реализација на оваа програмска активност треба да ги поседуваат следниве квалификации:

### **Главен координатор на проектот**

Универзитетска диплома за доктор на биолошки науки.

Учество во најмалку 5 (пет) проекти од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата од кои во минимум 1 (еден) со задачи релевантни и адекватни за оние за кои се предлага.

Учество во минимум 1 (еден) проект од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата во подрачјето од интерес.

### **Клучен експерт за флора, габи и живеалишта**

Универзитетска диплома за доктор на биолошки науки.

Учество во најмалку 5 (пет) проекти од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

Учество во минимум 1 (еден) проект од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата во подрачјето од интерес со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.



### **Експерт за птици**

Универзитетска диплома за магистер на биолошки науки.

Учество во најмалку 3 (три) проекти од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

Учество во минимум 1 (еден) проект од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата во подрачјето од интерес со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

### **Експерт за цицачи**

Универзитетска диплома за магистер на биолошки науки.

Учество во најмалку 3 (три) проекти од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

Учество во минимум 1 (еден) проект од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата во подрачјето од интерес со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

### **Клучен експерт за предели**

Универзитетска диплома за магистер на природни науки.

Учество во најмалку 5 (пет) проекти од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата од кои во минимум 1 (еден) со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

Учество во минимум 1 (еден) проект од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата во подрачјето од интерес.

### **Клучен експерт за заштитени подрачја**

Универзитетска диплома за магистер на биолошки, земјоделски или шумарски науки.

Учество во најмалку 3 (три) проекти од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

Учество во минимум 1 (еден) проект од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата во подрачјето од интерес со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

### **Експерт за екосистемски услуги**

Универзитетска диплома за магистер по науки за животната средина.

Учество во најмалку еден (1) проект од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

### **Експерт за шумарство**

Универзитетска диплома за магистер на шумарски науки.

Учество во најмалку 3 (три) проекти од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

Учество во минимум 1 (еден) проект од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата во подрачјето од интерес со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

### **Експерт за агробиодиверзитет**

Универзитетска диплома за магистер на земјоделските науки.

Учество во најмалку 3 (три) проекти од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата со задачи релевантни и адекватни

на специфичната област за која се предлага.

Учество во минимум 1 (еден) проект од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата во подрачјето од интерес со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

### **Експерт за GIS**

Универзитетска диплома од областа на географија, информатика, технолошки науки, машински и електротехнички науки, шумарски, биолошки, земјоделски науки или слични области.

Учество во најмалку 3 (три) проекти од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

Учество во минимум 1 (еден) проект од областа на проучување и заштита на биолошката разновидност и/или природата во подрачјето од интерес со задачи релевантни и адекватни на специфичната област за која се предлага.

### **8. Рок на испорака**

Избраниот понудувач треба да ги испорача документите од точка 5 на проектната задача, во рок од 18 (осумнаесет) месеци од потпишување на договорот за услуги.

### **9. Јазик на потребните документи**

Интегралниот документ (со вклучените извештаи) и дигитализираната мапа, изведувачот треба да ги достави на македонски и англиски јазик во печатена и електронска форм и тоа:

- 10 (десет) печатени примероци од горенаведените документи на македонски јазик со дизајнирана корица;
- 10 (десет) печатени примероци од горенаведените документи на англиски јазик со дизајнирана корица;
- 10 (десет) примероци од горенаведените документи во електронска верзија (CD), на македонски јазик, со дизајнирано CD и опаковка и
- 10 (десет) примероци од горенаведените документи во електронска верзија (CD), на англиски, со дизајнирано CD и опаковка

Дизајнот на печатената и електронска верзија треба да се дефинираат по упатствата и препораките од договорниот орган и Програмскиот тим за Координација на Програмата за зачувување на природата во Македонија.

### **10. Критериуми на оценување**

- Квалитет 70 бода
  - а) Квалификациите и искуството на лицата одговорни за извршување на задачите предмет на договорот (Главен координатор, клучни експерти и експерти) – 45- бодови
  - б) Пристап и методологија - 25 бодови
- Цена 30 бода

### **11. Исплата на средства**

Програмата за зачувување на природата во Македонија во рамките на кој се реализира овој повик е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка и како проект е регистрирана во Централната база на податоци на Република Македонија за странска помош (CDAD). Во Договорот помеѓу Владата на РМ и Владата на Швајцарската конфедерација стои клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во РМ, па според

тоа проектот е ослободен од ДДВ и вредноста на договорот, на изведувачот од страна на ЦРИПР ќе му биде исплатена без вклучен ДДВ.

## **12. Мониторинг и евалуација при спроведување на програмската активност, предмет на договорот**

Мониторингот и евалуацијата при реализација на оваа програмска активност ќе го врши Договорниот орган. Програмскиот тим за координација, како претставник на Програмата за зачувување на природата во Македонија, може да врши дополнителен мониторинг и евалуација со цел следење на целокупниот процес на Програмата.

## **13. Трансверзални теми**

Понудувачот посебен акцент треба да стави на интегрирањето на половата еднаквост при реализирањето на програмската активност и истото да го понуди во предложената методологија, како и да примени практики на добро управување.

## Прилог 2

### Образец на Изјава за лица одговорни за извршување на задачите предмет на договорот

#### Изјава за лица одговорни за извршување на задачите предмет на договорот по јавен повик бр.02/2014

Изјавувам дека од \_\_\_\_\_  
(назив на понудувачот)

за реализација на предметот на договорот по јавен повик бр.01/2014, односно за извршување на задачите предмет на договорот за изработка на Анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница, ќе бидат одговорни следниве лица:

1) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице) (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Главен координатор на проектот.

Лицето \_\_\_\_\_ го \_\_\_\_\_ има \_\_\_\_\_ следново \_\_\_\_\_ образование: \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице) (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Клучен експерт за флора, габи и живеалишта.

Лицето \_\_\_\_\_ го \_\_\_\_\_ има \_\_\_\_\_ следново \_\_\_\_\_ образование: \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице) (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Експерт за флора

Лицето \_\_\_\_\_ го \_\_\_\_\_ има \_\_\_\_\_ следново \_\_\_\_\_ образование: \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице) (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Експерт за габи.

Лицето \_\_\_\_\_ го \_\_\_\_\_ има \_\_\_\_\_ следново \_\_\_\_\_ образование: \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице) (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Експерт за живеалишта.

Лицето \_\_\_\_\_ го \_\_\_\_\_ има \_\_\_\_\_ следново \_\_\_\_\_ образование: \_\_\_\_\_

6) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице) (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Клучен експерт за фауна.

Лицето                      го                      има                      следново                      образование:

\_\_\_\_\_

7) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице)                      (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Експерт за без'рбетници.

Лицето                      го                      има                      следново                      образование:

\_\_\_\_\_

8) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице)                      (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Експерт за херпетофауна.

Лицето                      го                      има                      следново                      образование:

\_\_\_\_\_

9) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице)                      (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Експерт за птици.

Лицето                      го                      има                      следново                      образование:

\_\_\_\_\_

10) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице)                      (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Експерт за цицачи.

Лицето                      го                      има                      следново                      образование:

\_\_\_\_\_

11) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице)                      (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Клучен експерт за предели.

Лицето                      го                      има                      следново                      образование:

\_\_\_\_\_

12) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице)                      (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Клучен експерт за заштитени подрачја.

Лицето                      го                      има                      следново                      образование:

\_\_\_\_\_



13) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице) (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача **Експерт за екосистемски услуги.**

Лицето \_\_\_\_\_ го \_\_\_\_\_ има \_\_\_\_\_ следново \_\_\_\_\_ образование: \_\_\_\_\_

14) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице) (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача **Експерт за шумарство.**

Лицето \_\_\_\_\_ го \_\_\_\_\_ има \_\_\_\_\_ следново \_\_\_\_\_ образование: \_\_\_\_\_

15) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице) (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача **Експерт за агробиодиверзитет.**

Лицето \_\_\_\_\_ го \_\_\_\_\_ има \_\_\_\_\_ следново \_\_\_\_\_ образование: \_\_\_\_\_

16) \_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице) (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача **Експерт за ГИС.**

Лицето \_\_\_\_\_ го \_\_\_\_\_ има \_\_\_\_\_ следново \_\_\_\_\_ образование: \_\_\_\_\_



Доколку понудувачот смета за потребно, покрај горенаведените лица потребни за докажување на исполнување на бараниот минимум, може да предложи и други лица кои ќе бидат одговорни за извршување на задачите предмет на договорот, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на понудувачот, при што во изјавата се додаваат вакви полиња за секое од дополнително предложените лица:

\_\_\_\_\_, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
(име и презиме на назначеното лице) (да се заокружи дали е вработен или ангажиран)

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача \_\_\_\_\_

(да се даде краток опис на задачите кои ќе му бидат доделени).  
Лицето \_\_\_\_\_ го \_\_\_\_\_ има \_\_\_\_\_ следново \_\_\_\_\_ образование: \_\_\_\_\_

**Во спротивно вакви полиња не се пополнуваат!**

Горенаведените лица, одговорни за извршување на задачите предмет на договорот, ќе бидат ангажирани и достапни за цело времетраење при реализација на договорот.

Предложените лица за извршување на задачите предмет на договорот \_\_\_\_\_ се обезбеди дека се исклучиво  
(назив на понудувачот)

ангажирани само од него за оваа цел и нема да бидат ангажирани од друг понудувач за извршување на задачите предмет на конкретниот повик, односно нема да учествуваат во друга понуда за извршување на задачите предмет на договорот, во спротивно прифаќаеме Нашата понуда да биде отфрлена како неприфатлива.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат)

**Прилог 3**  
**Финансиска понуда**

1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, \_\_\_\_\_ изнесува: \_\_\_\_\_ [со бројки]

\_\_\_\_\_ [со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува \_\_\_\_\_ денари.

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, со вклучен ДДВ, \_\_\_\_\_ изнесува: \_\_\_\_\_ [со бројки]

\_\_\_\_\_ [со букви] денари.

2. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

3. Со ова ја поднесуваме нашата Финансиска понуда, изготвена врз основа на тендерската документација.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

(потпис и печат)